

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 111

28 април 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1524. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година	2	1530. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година	11
1525. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални сировини за време на вонредна состојба	2	1531. Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија	12
1526. Уредба со законска сила за примената на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба	3	1532. Одлука за давање согласност на Ценовникот за изменување на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје	13
1527. Уредба со законска сила за примена на Законот за енергетика* за време на вонредна состојба	3	1533. Одлука за давање согласност на Ценовникот за изменување на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје ...	13
1528. Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година	3	1534. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината	13
1529. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје	11		

	Стр.		Стр.
1535. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа „Албански театар за деца и млади“ - Скопје.....	14	1539. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2020 година.....	15
1536. Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.....	14	1540. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2020 година.....	17
1537. Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.....	15	1541. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година.....	19
1538. Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година.....	15	Огласен дел.....	1-12

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1524.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20 и 88/20) во член 2 став (2) во табелата по подмерката 1.18. се додава нова подмерка 1.19. која гласи:

1.19.	1.19.	Директни плаќања за зелка од домашно производство во период од 5 април до 5 мај 2020 година.	- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со зелка и се корисници од подмерка 1.4. на оваа уредба, а оствареното производство да го имаат продадено кај регистриран откупувач, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи. - Финансиската поддршка се исплаќа за количините кои се продадени во период од 5 април до 5 мај 2020 година. - Висината на директните плаќања изнесува 3 денари по килограм.
-------	-------	--	--

Член 2

Во членот 4 во точката 1 зборовите „31 мај“ се заменуваат со зборовите „30 јуни“, а зборовите „и 1.18.“ се заменуваат со зборовите „1.18. и 1.19.“

Во точката 4. во алинејата 1 зборот „мај“ се заменува со зборот „јуни“.

Во алинејата 2 зборот „јуни“ се заменува со зборот „јули“.

Член 3

Во Прилогот 1 кај сончогледот бројот „4,5“ се заменува со бројот „3,5“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3462/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1525.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални сировини за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/20) член 1 во ставот 2 по зборовите „за склучување на договор за детални геолошки истражувања по влегување во сила на одлуката за доделување на концесијата“ се додаваат зборовите „и рокот за плаќање на понудениот концесиски надоместок за добивање на концесијата“, а по зборовите „за склучување на договор за експлоатација на минерални сировини по влегување во сила на одлуката за доделување на концесијата“ се додаваат зборовите „и рокот за плаќање на понудениот концесиски надоместок за добивање на концесијата“.

Член 2

Во членот 2 по зборовите „за склучување на договор за детални геолошки истражувања по влегување во сила на одлуката за доделување на концесијата“ се додаваат зборовите „и рокот за плаќање на понудениот концесиски надоместок за добивање на концесијата“, а по зборовите „за склучување на договор за експлоатација на минерални сировини по влегување во сила на одлуката за доделување на концесијата“, се додаваат зборовите „и рокот за плаќање на понудениот концесиски надоместок за добивање на концесијата“.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3469/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1526.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

**УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ
ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За рокот на важноста на лиценците за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор за време на траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Важноста на лиценците за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор, чиј рок на важење е истечен или ќе истече за време на траењето на вонредната состојба, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3482/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1527.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕНЕРГЕТИКА* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА**

Член 1

Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За полагањето на испитот за стручна оспособеност за ракувачи на енергетски уреди и постројки за време на траење на вонредната состојба, ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Полагањето на испитот за стручна оспособеност за ракувачи на енергетски уреди и постројки се одложува за време на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3506/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1528.

Врз основа на членот 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 април 2020 година донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД
ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА
ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19,
ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ
АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА**

Член 1

(1) Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од корона вирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците април и мај 2020 година.

(2) „Работодавач“ во смисла на оваа уредба е секој правен субјект кој вработува работници врз основа на договор за вработување, физичко лице кое вработува работници врз основа на договор за вработување и работодавач корисник согласно со Законот за приватни агенции за вработување.

Член 2

(1) Финансиската поддршка на работодавачот од членот 1 став (2) на оваа уредба со законска сила ќе се спроведува преку Владина Програма за финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 со исплата на финансиски средства на сметка на работодавачот-барател на финансиска поддршка за исплата на платите на работниците за месеците април и мај 2020 година (во понатамошниот текст: „работодавач-барател на финансиска поддршка“).

(2) Предмет на финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците кај работодавачот-барател на финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година, во износ најмногу до 14.500 денари месечно по работник, согласно со работното време (полно или неполно работно време) на кое е пријавен работникот, намалено за работното време за кое работникот остварува надоместок на плата кој не паѓа на товар на работодавачот.

Член 3

(1) Работодавачот-барател на финансиска поддршка до Управата за јавни приходи поднесува Барање за финансиска поддршка на работодавач заради исплатата на платите за месеците април и мај 2020 година. Формата и содржината на Барањето за финансиска поддршка за исплатата на платите на работниците е дадено во Прилог и е составен дел на оваа уредба со законска сила.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член, работодавачот-барател на финансиска поддршка го поднесува преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи до 7-ти во месецот за претходниот месец, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето.

(3) Во Барањето од ставот (1) на овој член, работодавачот-барател на финансиска поддршка дава Изјава за исполнетоста на условите од ставот (5) на овој член и членот 4 на оваа уредба со законска сила.

(4) Составен дел на Барањето од ставот (1) на овој член е задолжителен Прашалник според стандардите на Светска Банка со кој се утврдува можноста за финансирање на финансиската поддршка од членот 2 став (2) на оваа уредба со законска сила од средства обезбедени од Светска Банка и истиот не претставува предуслов за добивање на финансиска поддршка од буџетски средства.

(5) За користење на финансиската поддршка, работодавачот-барател на финансиска поддршка треба да ги исполни следните услови:

а) намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени во месец април 2020 година или во месец мај 2020 година да изнесува повеќе од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење остварени во 2019 година, а за работодавач-барател на финансиска поддршка кој е запишан во соодветен регистар (основање) после месец март 2019 година, намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка ос-

тварени за месец април 2020 година или месец мај 2020 година да изнесува повеќе од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година. За работодавачот-барател на финансиска поддршка кој врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени за последниот сезонски период од 4 месеци споредено со просечните вкупни приходи намалени за одделните еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%,

б) работодавачот-барател на финансиска поддршка да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот-барател на финансиска поддршка, од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, до денот исплатата на платата за месец мај 2020 година и

в) најмногу 10% од вкупниот број на вработени кај работодавачот-барател на финансиска поддршка да имаат поединечна месечна нето плата над 120.000 денари месечно по вработен, за месецот за кој се бара финансиска поддршка.

Работодавачот-барател на финансиска поддршка кој на повеќе од 10% од вкупниот број вработени им исплатува поединечна нето плата повисока од 120.000 денари за месецот за кој се бара финансиска поддршка не ги исполнува условите од првата реченица на оваа точка.

Член 4

(1) Работодавач-барател на финансиска поддршка не може да користи финансиска поддршка за работник доколку:

а) нето платата на работникот за последните три месеци пред поднесување на Барањето од членот 3 став (1) на оваа уредба со законска сила е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно, сразмерно на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време) или доколку засновал работен однос за време пократко од три месеци, нето платата на работникот е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно за периодот за кој е пријавен во работен однос, сразмерно на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време),

б) користи субвенционирање согласно со Уредбата со Законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, освен работодавач кој врши дејност наведена согласно со Националната класификација на дејности - НКД Рев. 2: угостителска дејност (шифра 56 - дејности за подготовка и служење на храна), туризам (шифра 79 - туристички агенции организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив и шифра 55 - објекти за сместување) и транспорт (шифра

49 - копнен транспорт и ценоводен транспорт, шифра 50 - воден транспорт, шифра 51 - воздухопловен транспорт и 52 - складирање и помошни дејности во превозот кој за 2018 и 2019 година нема искажано загуба после оданочување и нема неплатени јавни давачки (данок на додадена вредност, данок на добивка, данок на личен доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, како и акцизи и царини) согласно со објавената Листа на должници на доспеани и неплатени долгови бр. 03/2020 на веб страната на Управата за јавни приходи и заклучно со 29 февруари 2020 година не доцнел со плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена од денот на достасаноста, согласно со податоците за задолженост од соодветен јавен регистар/биро.

в) користи ослободување од плаќање на данокот на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (за мерките од проектот „Македонија вработува“) и

г) вработува работник за дополнително работење, согласно со членот 121 од Законот за работните односи.

(2) Финансиска поддршка за исплата на платите не може да користи:

- орган на државна и на локална власт и други државни органи основани согласно со Уставот на Република Северна Македонија и со закон, институција која врши дејност од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи, јавни претпријатија и трговски друштва основани од Република Северна Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје и

- приватна агенција за вработување за работник кој е отстапен кај работодавач од став (2) алинеја 2 на овој член.

Член 5

(1) Работодавачот со комплетното Барање од членот 3 став (2) на оваа уредба со законска сила, за работниците за кои побарува финансиска поддршка, во полето 3.46. од МПИН образецот внесува шифра 5000.

(2) Работодавачот кој истовремено може да користи друга мерка за субвенционирање на социјалните придонеси и/или данок на доход во полето 3.23 од МПИН образецот ја внесува соодветната шифра за ослободување и истата ја комбинира (користи истовремено) со шифрата од ставот (1) од овој член.

(3) После обработка на МПИН образецот, Управата за јавни приходи го информира работодавачот-барател на финансиска поддршка за вкупниот износ на финансиската поддршка што ќе биде исплатена за соодветниот месец.

(4) Управата за јавни приходи испраќа известување до Владата на Република Северна Македонија за работодавачите кои ги исполниле условите за финансиска поддршка за исплата на платите. Известувањето содржи податоци за: ЕДБ/ЕМБГ на работодавачот-даночен обврзник, назив/име и презиме, адресни податоци, износ на одобрената финансиска поддршка и трансакциска сметка на работодавачот-корисник на финансиска поддршка.

(5) Износот на финансиска поддршка од членот 2 став (2) на оваа уредба со законска сила се исплатува од 10-ти во месецот за претходниот месец преку Владина Програма за финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 на сметка на работодавачот-корисник на финансиска поддршка кој ги исполнил условите од членот 3, став (5) и членот 4 на оваа уредба со законска сила, согласно со известувањето од Управата за јавни приходи, односно во рок од 5 дена од прифатениот МПИН образец со одобрена финансиска поддршка согласно со оваа уредба со законска сила.

Член 6

(1) Работодавачот кој користел финансиска поддршка за исплата на плати има обврска да ги врати добиените финансиски средства во целост, заедно со камата согласно со Законот за даночната постапка, доколку по извршена контрола од страна на Управата за јавни приходи и/или Државниот инспекторат за труд се утврди дека работодавачот не ги исполнил условите од членот 3 став (5), членот 4 и ставот (2) на овој член од оваа уредба со законска сила.

(2) За времетраење на финансиската поддршка согласно со оваа уредба со законска сила и два месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец јули 2020 година) бројот на вработени кај работодавачот кој користи финансиска поддршка за исплата на плати, со исклучок на пензионираниите и починати работници, во однос на бројот на вработени во месец март 2020 година, не смее да се намали за повеќе од:

- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка,

- 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка и

- 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка.

(3) Ако намалениот број на вработени пресметан на начинот од ставот (2) на овој член е нецел број, бројот се заокружува на првиот поголем цел број. Бројот на вработени што работодавачот корисник на финансиска поддршка треба да го задржи ги вклучува вработените на неопределено време, определено време и вработените со работно време пократко од полното работно време.

Член 7

(1) Работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати, има обврска примените финансиски средства да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од остварениот финансиски резултат пред оданочување за 2020 година зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажаните приходи во Даночниот биланс за обврзниците на данокот на добивка; за обврзниците на годишниот данок на вкупен приход, најмногу до износот од 50% од финансискиот резултат пред оданочување искажан во Билансот на успех за 2020 година, односно за вршителите на дејност, најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување во Билансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во годишниот Даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност.

(2) Работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати и кој не искажал даночна основа за оданочување во Даночниот биланс, износот на примена финансиска поддршка за исплата на плати нема да ја врати во Буџетот на Република Северна Македонија, доколку нема обврски по основ на неплатени даноци и придонеси.

(3) За целите на пресметувањето на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати од ставовите (1) и (2) на овој член, работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати поднесува Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати до Управата за јавни приходи. Формата и содржината на барањето го пропишува министерот за финансии.

(4) Враќањето на износот од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се изврши на три месечни рати, без камата, во месеците април, мај и јуни 2021 година.

(5) Финансиската поддршка за исплата на плати е неповратна за работодавач-корисник на финансиска поддршка кој вработува до 250 вработени, кој:

- во последните 2 години искажал добивка после оданочување,

- не се наоѓа на листата на должници согласно со последната објавена Листа на должници на доспеани и неплатени долгови на Управата за јавни приходи на денот на поднесување на барањето,

- заклучно со 29 февруари 2020 година не доцнел со плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена од денот на достасаноста, согласно со податоците за задолженост од соодветен јавен регистар/биро,

- ќе докаже дека финансиските средства во износ еднаков или поголем од износот на добиена финансиска поддршка ги искористил за:

- а) инвестиции во вработени:

- обука на вработените во области како што се маркетинг и брендирање, финансиско управување, подобрување на производството, истражување и развој, дигитални вештини и надградба и слични обуки,

- обука на вработените за управување како што е бизнис менаџмент, стратегија, корпоративно управување или која било активност дефинирана под обука на вработените за целите на вршење на дејноста.

- б) оперативни подобрувања на компанијата:

- набавки поврзани со надградба на производството (на пр. подобрување на производство и дизајнирање на процеси), маркетинг и брендирање, промена на деловниот модел, дигитална трансформација (автоматизација, онлајн трговија), нова експанзија на пазарот, развој на нов производ и слични набавки,

- воведување на акредитирани нови стандарди, набавки на патенти, авторски права, трговски марки и други права од интелектуална сопственост,

- в) продуктивен капитал:

- набавки на опрема и други средства кои се користат за подобрување на ефикасноста и продуктивноста на работењето, опрема поврзана со производството, компјутери и друга соодветна опрема, софтвер, опрема за транспорт и слични набавки во функција на вршење на дејноста.

(6) Набавките за целите на вообичаени деловни активности на компанијата нема да бидат признаени за набавки од ставот (5) алинеја четврта на овој член (пример: плати, канцелариски трошоци, трошоци за одржување, комунални трошоци, трошоци за сметковод-

ство и правни работи, за усогласеност и владини такси), трошоци за финансирање, изнајмување, продажни активности /рекламирање, репрезентација, трговски изложби/, набавки за одржување на постојниот софтвер, набавки за одржување на постојните сертификати во индустријата и слични тековни набавки (трошоци).

(7) Набавките од ставот (5) на овој член работодавачот-корисник на финансиска поддршка треба да ги изврши до крајот на 2020 година.

(8) Работодавачот-корисник на финансиска поддршка кој ги исполнил условите од ставот (5) на овој член до Управата за јавни приходи доставува Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант најдоцна до рокот за поднесување на даночниот биланс за 2020 година, со приложување на фактури за извршените набавки од ставот 5 на овој член и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите. Кон Барањето за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант, работодавачот-корисник на финансиска поддршка до Управата за јавни приходи доставува Уверение за платени даноци и придонеси. Формата и содржината на барањето го пропишува министерот за финансии.

(9) Работодавачот-корисник на финансиска поддршка кој не ги исполнил условите од ставот 5 на овој член и не ги презентирал доказите од ставот 8 на овој член, враќањето на износот од ставовите (1) и (2) на овој член ќе го изврши на три месечни рати, без камата, сметано од денот на добивањето на решение за одбивање на барањето од ставот 6 на овој член од Управата за јавни приходи.

(10) Во рок од 15 дена од приемот на Барањето од ставот (3) на овој член Управата за јавни приходи го известува работодавачот за пресметаниот износот за враќање на добиената финансиска поддршка или за целосно ослободување од враќање на добиената поддршка согласно со ставот (2) од овој член, или во рок од 15 дена од приемот на Барањето од ставот (8) на овој член го известува работодавачот за одбивање на барањето за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант или издава решение за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант.

Член 8

Подзаконските прописи од членот 7 став (3) и став (8) од оваа уредба со законска сила министерот за финансии ќе ги донесе најдоцна во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила престанува да важи Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 93/20 и 97/20).

Член 10

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3523/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



Република Северна Македонија
Агенција за јавни приходи
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

БАРАЊЕ

за финансиска поддршка на работодавач заради исплата
на плати за месеците април и мај 2020 година

ПРИЛОГ

БФП-ИП

Единствен
даночен број
Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Подолнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
присм

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ

☐

Работодавач - правно лице

☐

Работодавач - самовработено лице за своите вработени

Б. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ

(согласно Националната класификација на дејносии - НКД Рев.2: Угоспийиелска дејносии, Туризам, Транспорти)

☐

ДА

☐

НЕ

В. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ (наведи ја шифрата на дејносии од според НКД рев.2)

Шифра

Дејност

Г. ПЕРИОД НА ЗАПИС ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАЊЕ)

☐

а) до февруари 2019 година

☐

б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година

Д. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

☐

Април 2020

☐

Мај 2020

Ѓ. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Изјавувам дека ги исполнувам следните услови:

☐

а) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, во месецот за кој барам финансиска поддршка за исплата на плати се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, остварени во 2019 година

☐

б) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, во месецот за кој барам субвенционирање се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година

☐

в) Просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за последниот сезонски период од 4 месеци споредено со просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година се намалени за најмалку 30%

☐

г) Не е исплатена дивиденда на сопствениците и не е извршена исплата по основ на награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот - барател на финансиска поддршка, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот на исплатата на платата за месец мај 2020 година

☐

д) Нето платата на работникот за последните три месеци не е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно, споредено на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време), односно доколку работникот засновал работен однос за време пократко од три месеци, нето платата на работникот не е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно за периодот за кој е пријавен во работен однос, споредено на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време)

☐	г) За месецот за кој барам финансиска поддршка, повеќе од 10% од вкупниот број на вработени немаат поединечна месечна нето плата поголема од 120.000 денари месечно по вработен
☐	е) Како работодавач кој не врши угостителска дејност или туризам или транспорт, нема да користам субвенционирање согласно со Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба
☐	ж) За вработените за кои ќе користам финансиска поддршка согласно со Уредбата, не користам ослободување од плаќање на данокот на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (за мерките од проектот "Македонија вработува")
☐	з) За времетраење на финансиската поддршка согласно со Уредбата и два месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец јули 2020 година), во однос на месец март 2020 година, бројот на вработени со исклучок на пензионираниите и починати работници, нема да го намалам за повеќе од 5%, 10%, односно 15% согласно условите дефинирани во Уредбата

Оваа мерка за финансиска поддршка на работодавачите заради справување со COVID-19 кризата е поддржана и ко-финансирана со заем од Светската Банка. Пополнувањето на Прашалникот од точка „Е“ кој е изработен по стандардите на Светска Банка, е задолжителен но истиот **НЕ претставува предуслов за добивање на финансиската поддршка**. Прашалникот ќе послужи за потребите на проектот заради утврдување на делот на финансисрање на истиот со средства обезбедени од Светска Банка.

Сите компании треба задолжително да одговорат на сите прашања. Барателите нема да имаат можност да добијат комплетно барање доколку не одговорат на сите наведени прашања.

☐ Со штиклирање на ова квадратче, корисникот на грант средства, кои се финансирани од страна на Светска банка преку ова барање, се согласува да ги почитува одредбите од Упатството за борба против корупцијата на Светска банка.

Е. ПРАШАЛНИК

Ве молиме означете дали вашата компанија е вклучена во следниве активности:

Трговија со животни и производи од животинско потекло забранети согласно Спогодбата за меѓународна трговија со загрозуени видови на дива фауна и флора (CITES)	☐	ДА	☐	НЕ
Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди	☐	ДА	☐	НЕ
Производство, ракување и отстранување на радиоактивни производи	☐	ДА	☐	НЕ
Складирање, третман и отстранување на опасен отпад сертифицирано / дозволено во согласност со националното законодавство и ЕУ	☐	ДА	☐	НЕ
Користење на хлорофлуороуглеродите (CFC) при производство или сервис или на други супстанции регулирани со Монреалскиот протокол	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили (PBC) повеќе од 0,005% од тежина	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на производи кои содржат азбест	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на нуклеарни реактори и нивни делови	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на тутун, преработен или непреработен	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на машини за преработка на тутун	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на огнено оружје	☐	ДА	☐	НЕ
Производство или трговија со алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво и вино, угостителски услуги и туризам)	☐	ДА	☐	НЕ
Игри на среќа	☐	ДА	☐	НЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Дали во изминатата година компанијата имала негативни извештаи / записници или парници поврзани со животната средина?	☐	ДА	☐	НЕ
Дали компанијата била одговорна за смртни случаи или сериозни повреди на вработен на работно место при работа во изминатата година?	☐	ДА	☐	НЕ

ДАЛИ КОМПАНИЈАТА СЕ ОБВРЗУВА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:

Сите вработени во компанијата имаат договори за вработување	☐	ДА	☐	НЕ
Да дава јасен опис на работните позиции и условите за вработување на своите вработени	☐	ДА	☐	НЕ
Потврдување на возраста. Ве молиме за потврден одговор дека Вашата компанија не вработува малолетни лица	☐	ДА	☐	НЕ
Компанијата ги исполнува и е во согласност со регулативите и националната стратегија за безбедност и здравје при работа (со посебен акцент на градежната индустрија)	☐	ДА	☐	НЕ

Ж. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Ги разбираам условите под кои се дозволува субвенцијата и под полна материјална и кривична одговорност изјавувам дека точно сум ги потполнил и сум согласен со горенаведените податоци.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на поднесување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на поднесување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Ујорова за јавни прикози

Податоци за
обработката

--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

БФП-ИП

Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, за остварување на правото работодавачот поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на платите до Управата за јавни приходи.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Даноци <http://etax.ujp.gov.mk>, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ

- **Единствен даночен број (ЕДБ)** - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт** - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- **Контакт** - се впишува е-пошта и телефон.

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле согласно формата преку која ја врши својата дејност. Доколку е регистриран како трговско друштво одбира Работодавач - правно лице, доколку е регистриран како физичко лице кое врши само дејност одбира Работодавач - самовработено лице за своите вработени.

Б. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ - се означува соодветно поле согласно дејноста која ја врши барателот.

В. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ - се впишува шифрата и опис на дејноста што ја врши барател.

Г. ПЕРИОД НА ЗАПИС ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАЊЕ) - се означува периодот во кој е извршен упис на дејноста во соодветен регистар:

- а) до февруари 2019 година
- б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година

Д. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА - се одбира само еден од понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги исполнува условите.

Ѓ. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА:

- **Барателот Работодавач - правно лице** кој не врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж), з), додека пак Работодавач - правно лице кој врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж), з).
- **Барателот Работодавач - самовработено лице** кој не врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж), з), додека пак Работодавач - самовработено лице кој врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж), з).

Е. ПРАШАЛНИК - означете дали вашата компанија е вклучена во дефинираните активности.

Прашалник изработен по стандардите на Светска Банка, е задолжителен но истиот **НЕ претставува предуслов за добивање на финансиската поддршка.**

Прашалникот ќе послужи за потребите на проектот заради утврдување на делот на финансисрање на истиот со средства обезбедени од Светска Банка.

Ж. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - Барателот изјавува дека под целосна материјална и казнена одговорност сите податоци дадени во ова барање се проверени и целосно вистинити.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.

1529.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД
ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје се дава на трајно користење без надоместок недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.3185 КО Гевгелија, запишана во Имотен лист бр.101707, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

Реден бр.	Адреса (Улица и куќен број на зграда)	Број на зграда/ друг објект	Намена на зграда и други објекти	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Внатрешна површина м ²	Намена на посебен/ заеднички дел од зграда
				Влез	Кат	Број		
1	Пазар	1	Б1-1	1	К1	18	28	ДП

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2352/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1530.

Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР
ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2019 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година, донесен од директорот на Агенцијата за електронски комуникации во соработка со министерот за информатичко општество и администрација бр.1802-1193/1 од 20.03.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2389/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1531.

Врз основа на член 58 став (1) точка (3) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20, 74/20, 76/20, 78/20, 89/20, 92/20, 100/20, 105/20 и 107/20), по точката 7. се дадова нова точка 8., која гласи:

„ 8. За периодот од 1 мај 2020 година (петок), заклучно со 4 мај 2020 година (понеделник) до 5.00 часот наутро:

- Се забранува движење на населението на територијата на Република Северна Македонија, во временски период од 14.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.
- Се забранува движење на лицата во Република Северна Македонија со возраст над 67 години, во временски период од 11.00 часот до 5.00 часот наредниот ден.
- Се забранува движење на лицата во Република Северна Македонија со возраст до 18 години, во временски период од 14.00 часот до 12.00 часот наредниот ден.
- Се забранува движење на возила од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија, во временски период од 14.00 часот до 5.00 часот наредниот ден. “

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2416/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1532.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ, КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ И НЕГОВИТЕ ДЕЛОВИ И УСЛУГИ ВО ЛОВИШТАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за изменување на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“- Скопје бр.02-344/1 од 16.4.2020 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана, на 16.4.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2425/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1533.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ОГРЕВНО И ТЕХНИЧКО ДРВО И ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за изменување на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“- Скопје бр.02-345/1 од 16.4.2020 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана, на 16.4.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2426/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1534.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и висината на закупнината за закупецот на земјиште Друштво за инженеринг, енергија, гас, трговија, монтажа и услуги АЛКА ЕНЕРГИЈИ ДОО-ЕЛ Скопје, со седиште во Скопје.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП бр.656/1, КО Илинден вон град со површина од 19.877 м² според Имотен лист бр.1936 и дел од КП бр. 9/1, КО Бунарцик со површина од 325м² според Имотен лист бр.436, односно со вкупна површина од 20.202 м² согласно Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.0802-11/2 од 30.01.2020 година, во сопственост на Република Северна Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистички план број 01/20 за Урбан блок 9, Градежна парцела 9.1, К.О. Илинден, К.О. Ајватовци, К.О. Бунарцик, општина Илинден издадено од Дирекција за технолошко индустриски развојни зони на Република Северна Македонија бр. 08-215/2 од 27.01.2020 година, врз основа на ДУПД за ТИРЗ Скопје 2 со технички број Н0212 од јули/2013 година, одобрен со Решение бр. 14-7947/2 од 19.08.2013 година („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, односно 2.020,2 евра за една година, определено како фиксен износ;

- По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, де-

сет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Северна Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на земјиште доставува доказ за реализирана уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, во износ од 10.101 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2650/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1535.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА „АЛБАНСКИ ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на недвижни ствари - простории со вкупна површина од 628 м², кои се наоѓаат на улица „Евлија Челебија“ бр.1, на КП бр.9032, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.44824, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр.1, влез 001, кат 01, со внатрешна површина од 102 м²;
- зграда бр.1, влез 001, кат ПО, со внатрешна површина од 233 м²;
- зграда бр.1, влез 001, кат ПР, со внатрешна површина од 293 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Националната установа „Албански театар за деца и млади“ - Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа „Албански театар за деца и млади“ - Скопје, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2715/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1536.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта – како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение недвижност која претставува:

1. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 4100 КО Сирково, со површина од 660 м², запишана во Имотен лист бр.845, согласно Решение за експропријација Екс.бр.26-1316 од 28.02.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Кавадарци и

2. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 79 КО Сирково, со површина од 150 м², запишана во Имотен лист бр.1135, согласно Решение за експропријација Екс.бр.26-1315 од 28.02.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Кавадарци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2940/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1537.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта – како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение недвижност која претставува:

1. Земјоделско земјиште КП бр. 2829 КО Блаце Кале, со површина од 1208 м², земјоделско земјиште КП бр. 2828 КО Блаце Кале, со површина од 2244 м², земјоделско земјиште КП бр. 2830 КО Блаце Кале, со површина од 622 м², и земјоделско земјиште КП бр. 2831 КО Блаце Кале, со површина од 1661 м², запишани во Имотен лист бр.276, согласно Решение за експропријација Убр.25-41/20-2 од 28.02.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Чаир-Скопје;

2. Шумско земјиште дел од КП бр. 2780 КО Блаце Кале, со површина од 229 м², запишана во Имотен лист бр.312, согласно Решение за експропријација Убр.25-45/20-2 од 16.03.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Чаир-Скопје;

3. Земјоделско земјиште дел од КП бр. 2781/2 КО Блаце Кале, со површина од 84 м², запишана во Имотен лист бр.312, согласно Решение за експропријација Убр.25-45/20-3 од 16.03.2020 година на Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи – Одделение за првостепена управна постапка во Чаир-Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3520/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1538.

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 27/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 април 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ТУТУНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и

13/20) во делот I во воведната реченица износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „1.890.000.000“.

Во табелата во мерката 1 износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „1.890.000.000“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2643/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1539.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.227/19), во точка 1 во ставот 3 износот „30.000.000“ се заменува со износот „15.300.000“.

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ - Изградба на средни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградба, доградба и надградба на училишни објекти	0.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти	0.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по склучени договори	300.000
ВКУПНО (Потпрограма ТГ)	300.000

Табелата „Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта

ПРЕНЕСЕНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОБЈЕКТИ			БУЏЕТ 2020
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
ГОСТИВАР	СОУ „Гостивар“	Санација (втора фаза) за реконструкција на топловодно греење во СОУ Гостивар, кров и санација објект 2	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ			2.858.490
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО 2020			
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
СВЕТИ НИКОЛЕ	СОУ Кочо Рацин - Земјоделско училиште (Со Ученички дом кој е во состав на Училиштето)	Комплетна реконструкција	
ПРИЛЕП	СОУ Орде Чопела	Реконструкција на санитарни јазли	
ПРИЛЕП	Гимназија „ Мирче Ацев“	Замена на прозори на северна фасада и реконструкција на северна фасада	
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2020			11.241.510
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти, за обврски по склучени договори и за нови договори			1.000.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по склучени договори			700.000
ВКУПНО (Потпрограма ТД)			15.000.000

ВКУПНО (Потпрограма ТГ)	300.000
ВКУПНО (Потпрограма ТД)	15.000.000
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2020	15.300.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3398/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1540.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.1/20), во точка 1 во ставот 3 износот „140.000.000“ се заменува со износот „120.000.000“.

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

ПРЕНЕСЕНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОБЈЕКТИ			БУЏЕТ 2020
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
СТУДЕНИЧАНИ	Нов училишен објект во место викано Љубош, селоБатинци	Изградба на нов училишен објект	
ЧАШКА	ОУ „Лирија“, село Горно Јаболчиште	Доградба и надградба	
АЕРОДРОМ	ОУ „Димитар Македонски“ населба Лисиче	Довршување на изградба на нов училишен објект	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ			67.000.000
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО 2020			
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
БУТЕЛ	Изградба на нов училишен објект во населба Визбегово	Изградба на нов училишен објект	
ВЕЛЕС	ОУ „Васил Главинов“, ПУ во село Клуковец	Изградба на нов училишен објект	
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Тихомир Милошевски“ селоВолково (Новоселски пат)	Изградба на крило	
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Димитар Поп Беровски“ населба Хром	Изградба на крило	
ТЕТОВО	Нов училишен објект за ООУ „Наим Фрашери“ во КО Мала Речица	Изградба на нов училишен објект	
ТЕТОВО	ОУ „Рилиндија“ село Селце	Изградба на нов училишен објект	
ЧУЧЕР САНДЕВО	Изградба на нов училишен објект ПУ во село Долно Блаце	Изградба на нов училишен објект	
ЧАИР	ПОУ „Иднина“	Изградба на нов училишен објект	
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2020			20.000.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти			1.000.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по сключени договори			2.000.000
ВКУПНО			90.000.000

Табелата „Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –Реконструкција на основни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта:

ПРЕНЕСЕНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОБЈЕКТИ			БУЏЕТ 2020
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
ЧАИР	ОУ „Васил Главинов“	Адаптација на простор за санитарен јазол, со реконструкција на крило (прва фаза)	
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Јоаким Крчовски“ село Волково	Реконструкција на кров	
ТЕТОВО	ОУ „Кирил и Методиј“ Тетово	Замена на кровен покривач	
ГАЗИ БАБА	ОУ „25 мај“ населба „Сингелик“	Реконструкција на котлара	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ			7.700.000
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО 2020			
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
ВЕЛЕС	ОУ „Блаже Конески“	Реконструкција на систем за топловодно греење	
КАРБИНЦИ	ПУ „Страшо Пинџур“ село Крупиште	Реконструкција на опожарен објект	
КРУШЕВО	ОУ „Никола Карев“	Реконструкција на санитарен јазол, гардероби и кровен покривач	
СТРУМИЦА	ПУ „Сандо Масев“ село Баница	Комплетна реконструкција	
СТРУМИЦА	ПУ „Сандо Масев“ село Добрејци	Комплетна реконструкција	
ПЛАНИРАНИ РЕКОНСТРУКЦИИ/ САНАЦИИ/ АДАПТАЦИИ ЗА 2020			16.500.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти, за обврски по склучени договори и за нови договори			2.000.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по склучени договори			4.300.000
ВКУПНО			30.000.000
ВКУПНО (Потпрограма ТА)			90.000.000
ВКУПНО (Потпрограма ТБ)			30.000.000
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2020			120.000.000

“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3472/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1541.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19), и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 април 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19 и 13/20) во делот I во воведната реченица износот „4.000.000.000“ се заменува со износот „4.110.000.000“.

Во табелата во мерката 10 износот „3.610.998.000 “ се заменува со износот „3.720.998.000 “.

Во колоната „Вкупно“ износот „4.000.000.000“ се заменува со износот „4.110.000.000“.

II

Во делот II во табелата по подмерката 1.18. се додава нова подмерка 1.19. која гласи:

”

1.19. 1.19. Директни плаќања за зелка од домашно производство продадена во период од 5 април до 5 мај 2020 година.“.

III

Во делот XI износот „3.610.998.000 “ се заменува со износот „3.720.998.000“.

IV

Во делот XIV во табелата во мерка 1 по бројот 1.17. се додава бројот 1.19.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3508/1
28 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020111